



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда 19 мај

БЕЛГРАД

БРОЈ 21

ГОД. X

Цена на издавање 1000.—
 Редакција: Улица Кралевица Марка бр. 9
 Администрација: 22-276, Продавница одделение 22-613, Тел. централа 22-610.

236.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за распределба на добивката и данокот на добивката на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) издавам

НАРЕДБА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД

1. Стопанските организации од точ. 8 на Одлуката за периодичното пресметување и за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54), должни се да поднесуваат до надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ во пропишаните срокови бруто биланс и извештај за периодичната пресметка и распределба на вкупниот приход по образците кои се составен дел од оваа наредба.

2. По исклучок од пропишаните срокови за поднесување извештај за периодичната пресметка, сите стопански организации што имаат период за пресметување од еден или три месеци се должни да поднесат извештај за периодичната пресметка за првото тримесечје 1954 година во срок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

3. Стопанските организации што имаат период за пресметување од еден месец се должни да поднесат извештај за периодичната пресметка за април 1954 година по исклучок во срок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Број 4970

14 мај 1954 година

Белград

Државен секретар
 за работи на народното
 стопанство,

Хасан Бркиќ, с. р.

Образец Б

БРУТО БИЛАНС

на _____ 1954 год.

1	2	3		4		5		6		7		8		9		10
		Долгува	Побарува	Долгува	Побарува	Долгува	Побарува	Долгува	Побарува	Долгува	Побарува	Долгува	Побарува	Долгува	Побарува	
Бр. на контото	НАЗИВ НА КОНТОТО	Почетна состојба на 1-1-1954 година		Промет од 1-1-1954 до _____ без почетната состојба		Износ на добивката и негова распределба промишлени врз основа на периодичната пресметка на _____		САЛДО								

1954 г.

Раководител на сметководството,

Претседател на Управниот одбор,

Директор на претпријатието,

ЗАБЕЛЕШКА: Бруто билансот се состави по основните конти и задоволителните аналитички конти според упатството за примена на контните планови.

Претпријатие _____
 НО на околицата (градот) _____
 Стопанска гранка _____

ИЗВЕ

ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ

Ред. бр.	Бр. на контото	О П И С	До крајот на претх. пресм. период	Во овој пресм. период	Смет. во ДЕ	Вкупно до крајот на пресм. период
1	2	3	4	5		6
А. ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД						
1		Реализација				
2		Вонредни приходи				
3		Вкупно (1 + 2)				
4		Вонредни расходи				
5		Вкупен приход (3—4)				1.302.150
Б. УТВРДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА						
6		Пресметковен платен фонд содржан во факт. реализација				1.157.000
7		Редовен придонес за социјално осигурување на платите под бр. 6				82.620
8		Други елементи на цената на чинењето (материјални трошоци, услуги, амортизација, придонеси на општествените заедници)				611.802
9		Цена на чинењето				878.023
10		Данок на промет				39.310
11		Вкупно (9 + 10)				917.333
12		Добивка (5—11)				544.849
13		Загуба (11—5)				
14		Вкупно 14 = 5 (11 + 12 одн. 11—13)				1.462.152
В. РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА						
15		Данок на добивката — сојузен				212.610
16		Данок на добивката — републички				
17		Рента				
18		Дел на добивката за резервниот фонд				
19		*)				
20		Дел на добивката за инвест. фонд на ЈЖ и ПТТ				
21		Општ дополнителен придонес за соц. осигурување				
22		Ануитет по долгор. кредит од добивката				
23		Учество на народниот одбор во добивката				103.989
24		Добивка на самостојно располагање на стопанските организации				103.126
25		Вкупно (15 до 24)				419.745
Г. РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА НА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА						
26		Платен фонд од добивката				49.040
27		Придонес за социјално осигурување од добивката (редовен — одделен)				1.157.000
28		Фонд за самостојно располагање				40.970
29		Резервен фонд **)				
30		Инвестиционен фонд **)				
31		Други фондови **)				
32		Нераспределено				
33		Вкупно (26 до 32)				103.920

ЗАБЕЛЕШКА: *) Се внесува делот на добивката во фондот за одржување на резервите на рудното богатство односно делот на добивката за покривање на загубите на железничкото транспортно претпријатие.

**) Под оваа позиција се внесуваат средствата со кои стопанската организација самостојно располага и кои се внесуваат во овие фондови преку износите внесени врз основа на законските прописи.

***) Заедно со износот на исплатениот платен фонд содржан во недовршеното производство и готовите производи.

Образец Д
(Трговските претпријатија и дуќани пополнуваат
одделен образец)
Период за пресметување _____ месец

ШТАЈ**ПРИХОД (ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ 1954 ГОД. ДО _____ 1954)**

Ред. бр.	Бр. на којто	О П И С	До крајот на претх. пресм. пе- риод	Во овој пресм. период	Вкупно до крајот на пресм. период
1	2	3	4	5	6
Д. ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТНИОТ ФОНД					
34		Пресметка на реал. и неиспл. платен фонд од 1953 (без придонесот за соц. осигурување)			65.113
35		Реализиран пресметковен платен фонд (без придонесот за соц. осигурување (35 = 6))			117.100
36		Реализиран платен фонд од добивката (без придонесот за соц. осигурување (36 = 26))			42.070
		Вкупно			<u>224.283</u>
37		Салдо на укалкулираниот пресметковен платен фонд во недоврш. производ. и готови производи (без придонесот за соц. осигурување)			-
38		Вкупно (34 до 37)			<u>224.283</u>
Исплатено на товар на платниот фонд без придонесот за соц. осигурување					
39		За платите од 1953 г. исплатено во 1954 г.			67.193
40		Како пресметковни плати (***)			189.100
41		Како плати од добивката			-
42		За другите издатоци што го товарат платниот фонд			-
43		Вкупно (39 до 42)			<u>256.293</u>
44		Исплатено помалу (38—43)			-
45		Исплатено повеќе (43—38)			37.670
Пресметка на придонесот за соц. осигурување					
46		На укалкулираниот пресм. платен фонд во недоврш. производ. и гот. производи			132.238
47		На реализираниот платен фонд			114.507
48		Уплатен придонес на исплатениот платен фонд			-
Бидејќи исплатите, што го товарат платниот фонд реализирани до крајот на пресм. период се помали од реализираниот платен фонд, исплатите во идниот пресм. период можат да се вршат во поголеми висина од _____% на пресм. платен фонд.					

ПРЕСМЕТКА ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ

Ред. бр. од расподелбата на добив.	Конто	О В В Р С К А	Вкупна обврска до крајот на пресм. период	Вкупно уплатено за период за кој е поднесена пресметката	Разлика што треба да се уплати
1	2	3	4	5	6
		Амортизација	1112	1112	-
		Интерес на основните средства	4000	4000	-
		Земјарина	-	-	-
10		Данок на промет	10.111	10.111	-
15		Данок на добивката — сојузен	372.410	-	372.410
16		Данок на добивката — републички	-	-	-
17		Рента	-	-	-
18		Дел на добивката за резервниот фонд	-	-	-
19		*)			
20		Дел на добивката во инвест. фонд на ЈЗК и ПТТ	168.989	-	168.989
23		Учество на народниот одбор во добивката	40.970	-	40.970
28		Фонд за самостојно располагање	-	-	-
29		Резервен фонд	-	-	-
30		Инвестиционен фонд	-	-	-
31		Други фондови	-	-	-

_____ 1954 год.

Раководител на сметководството,

Директор на претпријатието,

Претседател на Управниот одбор,

Претпријатие _____
 НО на околицата (градот) _____
 Стопанска гранка _____

ИЗВЕШ

ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ

Ред. бр.	Бр. на сметката	О П И С	До крајот на претх. пресм. период	Во овој пресм. период	Смет. во ДЕ	Вкупно до крајот на претх. период
1	2	3	4	5		6
А. ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД						
1		Реализација				
2		Вонредни приходи				
3		Вкупно (1 + 2)				
4		Вонредни расходи				
5		Вкупно (3 — 4)				
6		Набавна цена на продадените стоки				
7		Вкупен приход за распределба (5—6)				
Б. УТВРДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА						
8		Материјални трошоци и услуги *)				
9		Амортизација				
10		Интерес на основните средства				
11		Данок на промет				
12		Земјарина				
13		Средства за инвестиц. фонд				
14		Средства за резервниот фонд				
15		Анuitет за кој гарантира НО				
16		Платен фонд				
17		Придонес за соц. осигурување				
18		Вкупно (8 до 17)				
19		Остаток на вкупниот приход (добивката) за распределба (7 — 18)				
20		Загуба (18 — 7)				
21		Вкупно 21 = 7 (18 + 19) односно 18 — 20)				
В. РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА						
22		— Данок на добивката — сојузен				
23		— Данок на добивката — републички				
24		Опит дополнителен придонес за соц. осиг.				
25		Учество на НО во добивката				
26		Вкупно (22 до 25)				
Г. РАСПОДЕЛБА НА ПЛАТНИОТ ФОНД СПОРЕД ЧЛ. 58 ОД УРЕДБАТА ЗА ТРГ. ДЕЛНОСТ						
27		Пресметковен платен фонд				
28		Платен фонд над пресм. платен фонд				
29		Одделен доп. прид. за соц осигур.				
30		Фонд за инвестиции				
31		Резервен фонд				
32		Вкупно (27 до 31)				

ЗАВЕЛЕШКА: *) Во материјалните трошоци се в несува и интересот на обртните средства.

**) Заедно со износот на исплатениот платен фонд содржан во недовршеното производство и во готовите производи (р. бр. 36)

Образец Д — трг.

За трговските претпријатија и дуќани, продавниците
на производителните претпријатија, стовариштата и
откупните станици

ШТАЈ

Период за пресметување _____ месец

ПРИХОД ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ 1954 ГОД. ДО _____ 1954 ГОД.

Ред. бр. од распор. дла. на добив.	Бр. на квартално	О П И С	До крајот на претх. пресм. пе- риод	Во овој пресм. период	Вкупно до крајот на пресм. период
1	2	3	4	5	6

Д. ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТНИОТ ФОНД

- 33 Пренос на остварениот и неисплатениот платен фонд од 1953 г.
(без прид. за соц. осигурување)
34 Остварен пресмет. платен фонд (без прид. за соц. осигурување)
35 Реализиран платен фонд од добивката (без прид. за соц. осигурување)

Вкупно _____

- 36 Салдо на укалкуларниот пресм. платен фонд во недовршеното
произв. и готов. произв. (без прид. за соц. осиг.)

Вкупно (83 до 36) _____

Исплатено на товар на платниот фонд без прид. за соц. осигурување

- 38 За платите од 1953 г. исплатено во 1954

- 39 Како пресметков. плати (**)

- 40 Како плати над пресм. платен фонд

- 41 За другите издатоци што го товарат платниот фонд

Вкупно (33 до 41) _____

- 43 Исплатено помалу (37 — 42)

- 44 Исплатено повеќе (42 — 37)

Пресметка на прид. за соц. осигурување

- 45 На укалкулираниот пресм. платен фонд во недоврш. производ.
и готовите производи

- 46 На реализираниот платен фонд

- 47 Уплатен придонес на исплатениот платен фонд

Бидејќи исплатите, што го товарат платниот фонд реализирани до крајот на пресм. период се помали

од реализираниот платен фонд, исплатите во идниот пресм. период можат да се вришат во поголеми висина од _____% на пресм. платен фонд.

ПРЕСМЕТКА ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ

Ред. бр. од распор. дла. на добив.	Конто	О В В Р С К А	Вкупна обврска до крајот на пресм. период	Вкупно уплатено за период за кој е поднесена пресметката	Разлика што треба да се уплати
1	2	3	4	5	6

- 9 Амортизација
10 Интерес на основните средства
11 Данок на промет
12 Земјарина
13 Средства за инвестициониот фонд
14 Средства за резервниот фонд
22 Данок на добивката — сојузен
23 Данок на добивката — републички
25 Учество на НО во добивката
30 Фонд за инвестиции
31 Резервен фонд

1954 год.

Раководител на сметководството,

Директор на претпријатието,

Претседател на Управниот одбор,

237.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за распределбата на добивката и данокот на добивката на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) и чл. 46 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53) пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЛАТЕН ФОНД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1) Стопанските организации се должни да поднесуваат до филијалата на Народната банка на

ФНРЈ при која се води нивната жиро сметка и до народниот одбор на околината (градот, градската општина со одделни права) извештај за пресметковниот платен фонд на образецот што е составен дел од ова упатство.

2) Стопанските организации ги внесуваат во извештајот сите податоци врз основа на книговодствените и други свои евиденции.

3) Извештајот се поднесува месечно по истекот на месецот и тоа истовремено со издавање налог за подигање готовина за исплата на пресметковниот платен фонд за минатиот месец.

4) Стопанските организации за кои важат посебни прописи за платите на работниците и службениците, а не Уредбата за платите на работни-

Стопанска организација _____

Образец II

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

за пресметковниот платен фонд и за извршените исплати на товар на платниот фонд за периодот од 1 јануари 195— год. до _____ 195— год.

Ред. број	О	П	И	С	Стручна спрема (вид) на квалификацијата на работниците и службениците				Вкупно
					I	II	III	IV	
I. За извештајниот месец									
1.	Број на реализираните работни часови на работниците								
2.	Број работници-месеци (работните часови под р. бр. поделени со 208)								
3.	Број на реализираните работни часови на службениците								
4.	Број на службениците-месеци (работните часови под р. бр. 3 поделени со 208)								
5.	Вкупно работници-месеци и службеници-месеци (збир под р. бр. 2 и 4)								
6.	Пресметковен платен фонд (број работници-месеци и службеници-месеци под бр. 5 помножен со пресметковните плати по квалификациите)								
II. За периодот од 1-I-1954 до крајот на извештајниот месец									
7.	Број работници-месеци								
8.	Број службеници-месеци								
9.	Пресметковен платен фонд								
III. Пресметка на исплатата на платниот фонд									
10.	Пресметковен платен фонд според реализираното време								
11.	Издатоци по чл. 10а) од Уредбата за платите на работниците и службениците								
12.	Вкупно (10—11)								
13.	Подигнато од банката за исплата аконтација за извештајниот месец								
14.	Неискористен пресметковен платен фонд (12—13)								
					Од јануари до крајот на претход. месец	Во месецот за кој се поднесува извештајот	Од јануари до крајот на месецот за кој се поднесува извештајот		

15. Видејќи исплатите до крајот на периодот за кој е поднесена периодичната пресметка се помали од реализираниот платен фонд, исплатите можат да се вршат во висина од _____% од пресметковниот платен фонд.

_____ 1954 год.

Раководител на сметководството,

Директор
на стопанската организација,

ЗАБЕЛЕШКА: 1) Во колоните под ред. бр. 1 и 3 да се вклучат и болувањата што паѓаат на товар на стопанската организација, државните и народни празници и годишните одмори.
2) Ако за работите на поодделни претпријатија односно за поодделни работни места во претпријатието е пропишано друго работно време, а не 208 часа месечно, податоците под ред. бр. 1 и 3 се делат со бројот на работните часови за 28 дни.

ците и службениците на стопанските организации, не поднесуваат извештај по ова упатство.

Исто така, извештај по ова упатство не поднесуваат:

а) помалите угостителски дуќани на кои, според чл. 37 од Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани, не се применуваат прописите за пресметковните плати и за употребата на добивката за плати;

б) угостителските претпријатија и дуќани за кои народниот одбор на околијата (градоот, градската општина со одделни права) одредил платниот фонд да го формираат спрема чл. 41 ст. 2 под а) од Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани;

в) помалите занаетчиски дуќани на кои, според чл. 34 од Уредбата за занаетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија, не се применуваат прописите за пресметковните плати и за употребата на добивката за плати;

г) земјоделските задруги на кои, според чл. 33 од Уредбата за земјоделските задруги, не се применуваат прописите за пресметковните плати.

5) Со цел да се врши контрола над правилното внесување податоците во извештајот, стопанските организации се должни за секој работник односно службеник да водат индивидуална евиденција за времето проведено на работа. Работното време се внесува во извештајот врз основа на времето проведено на работа без обзир на работниот ефект, било платата да се пресметува по време било по ефект (норма, акорд и сл.).

6) Стопанските организации се должни во срок од 15 дена од денот на објавувањето на ова упатство да поднесат извештај за пресметковниот платен фонд за период од 1 јануари до 31 март 1954 година.

7) Народната банка на ФНРЈ нема да издава готовина за исплата на плати и аконтации на плати на работниците и службениците во текуштиот месец на оние стопански организации што не ќе поднесат извештај по ова упатство.

8) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 4800

30 април 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното
стопанство,

Хасан Бркиќ, с. р.

238.

Врз основа на чл. 45 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53) а во врска со одредбите од Забелешката 7 кон тар. бр. 82 од делот А на Тарифата за данокот на промет, пропишувам

УПАТСТВО

ЗА НАПЛАТА И КОНТРОЛА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ШПИРИТ И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ

I. Шпирит (тар. бр. 78)

1) За шпирит (етил-алкохол) се смета дестилат на комина од скробин, шеќерни и од сите други материи. По исклучок, дестилатите од овошни материи, вино и од материите споменати во точ. 2 на одделот V од ова упатство не се сметаат за шпирит доколку не содржат повеќе од 55 % алкохол на + 12°P и ако производството се врши со обични направи за печење. Но, овие дестилати со над 53 % алкохол се сметаат за шпирит и кога се произведуваат со обични казани.

2) На прометот на алкохолни пијачки што се направени од шпирит на кој е платен данокот на промет, се плаќа данокот и по одделните тарифни

броеви од Тарифата за данокот на промет што важат за односниот вид алкохолни пијачки.

3) По најниската даночна норма (од точ. 1 на тар. бр. 78 од Тарифата за данокот на промет) се плаќа данокот на промет на шпирит:

а) за потребите на воено-техничките заводи (производство на експлозив);

б) за производство лекови во индустријата, но не и за правење лекови по рецептура;

в) за производство алкохолен оцет;

г) за денатуриран шпирит за горење.

4) По највисоката даночна норма (од точ. 2 на тар. бр. 78 од Тарифата за данокот на промет) се плаќа данокот на промет на шпирит:

а) за производство на колоњска вода;

б) за производство на сите други козметички средства;

в) предопределен за широка потрошувачка во која се смета и употребата на шпирит за изработка лекови во аптеките и за продажба на шпирит во аптеките.

5) По намалената норма (од точ. 3 на тар. бр. 78 од Тарифата за данокот на промет) се плаќа данокот на промет на шпирит за сите други нарочо неспоменати цели во претходните точки, во кои спаѓа и употребата на шпирит за производство алкохолни пијачки, за сите лабораториски потреби (испитување, анализа, конзервирање препарати), за потребите на наставата и обуката на студентите, за употреба во болници, домови за народно здравје и сл. (освен за изработка лекови по рецептура).

6) За набавка и употреба на шпирит по најниската или по намалената норма во смисла на точ. 3 и 5 од ова упатство, потребно е одобрение од републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството на чија територија ќе се употреби шпиритот.

Републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството може ова овластение да го пренесе на секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околијата или градоот односно на градската општина со одделни права. Во тој случај секретаријатот за стопанство на народниот одбор е должен копиите од издадените одобренија да ги испраќа до републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството.

Во одобрението од претходните ставови треба да се назначи времето за кое важат одобренијата, со тоа што рокот на важноста да не може да биде подолг од една година од денот на издавањето на одобрението.

По исклучок од претходните ставови, за набавка на шпирит денатуран со општо средство кој се употребува за горење, не е потребно одобрение.

7) Одобрението за употреба на шпирит за целите наведени во точ. 3 и 5 од ова упатство може да им се издава само на оние стопански организации, установи и дуќани што се овластени за вршење дејноста за која се употребува шпиритот. Не е позволено отуѓување на шпиритот добиен врз основа на одобрението за употреба во определени цели.

8) Употребата на шпирит за целите од точ. 3 и 5 од ова упатство подлежува на контрола од финансискиот орган на надлежниот народен одбор на околијата, градоот односно градската општина со одделни права (во натамошниот текст: на надлежниот финансиски орган).

Корисникот на шпирит набавен врз основа на одобрение, должен е да води одделна евиденција за набавените и потрошените количини на шпирит. Евиденцијата треба да содржи следни податоци: а) број и датум на одобрението и количината на одобрениот шпирит; б) број и датум на фактурата и количината на набавениот шпирит (по секоја фактура одделно); в) датум на потрошувањето и количината на потрошениот шпирит во хл⁰ и г) количина на добиените производи.

Покрај контролата на правилното трошење на шпиритот, надлежниот финансиски орган прове-

рува да ги примениот шпирит е правилно денатуриран. Во случај на сомнение треба да се земат мостри и да се испротајат на анализа до најблиската хемиска лабораторија на државната установа.

9) За целите од точките 3 и 5 од ова упатство шпиритот ќе се издава во денатурирана состојба, освен ако целите за кои се употребува шпиритот не позволяваат денатурирање, што мора во одобрението да се спомене изрично.

10) Шпиритот за горење се денатурира со општото средство кое се состои од суров метил-алкохол и дрвен кумур во волуменски сразмер 8 : 0,5 (на 8 литра метил-алкохол се додава 0,5 литра дрвно масло). Метил-алкохолот и дрвното масло мораат претходно да се мешаат и оваа мешавина се додава во количина од 4 кг на секои 100 хл^о шпирит што се денатурира.

Кога се денатурира шпирит со општо средство мора да присуствува службеникот од надлежниот финансиски орган, кој за извршеното денатурирање составува записник со следни податоци: а) количина и јачина на употребениот шпирит и количина на општото средство; б) количина и јачина на добивениот денатуриран шпирит и в) износ на данокот на промет.

Денатурираниот шпирит за горење може да се пушти во промет со најмалу 90% јачина на + 15° Ц.

Ако средството за денатурирање се меша во фабриката за шпирит, службеник на надлежниот финансиски орган присуствува и кога се мешаат средствата и податоците ги внесува во записник.

Ако средството се меша кај производителот на средството за денатурирање, при мешањето мора да присуствува службеник од финансискиот орган надлежен за местото на производителот, кој за тоа составува записник. Во овој случај производителот на средството за денатурирање е должен кога го продава средството да назначи на фактурата дека мешањето на средството е извршено правилно.

11) Шпиритот што е предопределен за производство на алкохолен оцет се денатурира со иста волуменска количина оцет со јачина од 8% (100 л оцет со јачина 6% на 100 л шпирит), или со соодветна количина оцет со поголема јачина. Денатурирањето на шпиритот се врши веднаш по приемот во фабриката за оцет. При денатурирањето мора да присуствува службеник од надлежниот финансиски орган.

Шпиритот се испраќа до фабриката за оцет со спроводница што ја издава фабриката за шпирит и која по извршениот промет и денатурирање треба да и се врати на фабриката за шпирит со потврда од службеникот на надлежниот финансиски орган што го извршил денатурирањето.

Записникот за извршеното денатурирање се приложува како документ кон материјалното книговодство на фабриката за оцет.

12) Како средства за денатурирање шпирит за други цели освен напред споменатите, ќе се употребува еден од следните производи, сметајќи за 100 хл^о шпирит што се денатурира и тоа:

- (1) етар 10%,
- (2) течен сапун на риниусово масло 5%,
- (3) чист метил-алкохол 2%,
- (4) шелак 7%,
- (5) камфор 5%,
- (6) лизол 0,1%,
- (7) формалин 5%,
- (8) ацетонско масло 6%,
- (9) тинктура на јод 0,5%,
- (10) животиноско масло 0,025%,
- (11) олеинска киселина 5%,
- (12) бензол или бензин 10%.

Корисниците што нарачуваат шпирит од фабриката должни се да набават соодветно средство за денатурирање. Ако горе цитираните средства не и' одговараат на целта за која треба шпиритот да се употреби, може да се бара употреба на друго, позгодно средство, односно мешавина на горе споменатите средства под услов да се докаже со уве-

рение од хемиска лабораторија на државната установа дека предложеното средство е згодно за денатурирање.

Видот на средството за денатурирање мора да се назначи во одобрението.

Денатурирањето на шпиритот со горе наведените специјални средства се врши, по правило, во присуство на овластен службеник од надлежниот финансиски орган. Фабриката за шпирит е должна да го извести финансискиот орган за времето кога треба да се изврши денатурирањето. Ако службеникот на надлежниот финансиски орган не дојде во определеното време, денатурирањето ќе го изврши определените службеник од фабриката за шпирит.

Во записникот за извршеното денатурирање се внесува: број и датум на одобрението за употреба на шпиритот, назив на корисникот, количина на шпиритот и вид и количина на употребеното средство за денатурирање. Записникот се приложува кон копијата од одобрението за набавка на шпиритот, кое останува во фабриката за шпирит како документ за издавање шпирит по намалена даночна норма.

13) Фабриците за шпирит должни се во своето материјално книговодство да водат точно евиденција за количините на денатурираниот шпирит во фабриката, како и за продажбата на денатурираниот шпирит.

14) За производство разни вештачки алкохолни пијачки може да се издава само чист рафинираш шпирит. Овој шпирит може да се издава само врз основа на одобрението по точ. 6 и 7 од ова упатство.

Корисникот на одобрението за набавка шпирит е должен да ги води, покрај податоците пропишани во точ. 8 од ова упатство, уште и податоците за количината на добивените производи (алкохолни пијачки) по видовите и нивната јачина.

При употребата на шпиритот за производство алкохолни пијачки ќе присуствува службеник од надлежниот финансиски орган. Овој службеник е должен да се увери за точноста на податоците внесени во евиденцијата, и тоа да го потврди во евиденцијата со својот потпис.

Фабриците за шпирит што имаат погон за производство алкохолни пијачки должни се, исто така, во сето да постапуваат по одредбите од претходните ставови. Шпиритот што е предопределен за производство алкохолни пијачки мора да се држи во просториите на погонот вон редовното складиште на фабриката за шпирит.

При производството на алкохолни пијачки се признава како растур и контракција најмногу до 3% од употребената количина шпирит.

15) На количините шпирит набавени врз основа на одобренијата, за кои корисникот не може да докаже со пропишаните евиденции дека ги потрошил за одобрените цели, корисникот мора да ја уплати разликата во данокот на промет до највисоката даночна норма. Уплатувањето на оваа разлика не ја исклучува казната предвидена со Уредбата за данокот на промет.

16) За потребите за воено-техничките заводи шпиритот може да се издава и во чиста состојба.

17) Фабриците за шпирит се должни да водат во материјалното книговодство точни податоци за видовите и количините на употребените сировини и за количината на произведениот шпирит во хл^о. Ако фабриката за шпирит има исправен апарат за мерење произведените количини шпирит, податоците за производство ќе се внесуваат според покажувањето на апаратите; а ако нема таков апарат, податоците за производството ќе се внесуваат според другите податоци со кои се располага.

Надлежниот финансиски орган е должен на крај на секој пресметковен период да ги провери и утврди количините на шпирит произведени во текот на пресметковниот период.

Во материјалното книговодство мора, исто така, да се води точна евиденција за секоја издадена количина шпирит за која и да е цел, па и за употреба во самата фабрика. Во евиденцијата мораат да постојат податоци: за бројот на секој налог за издавање шпирит од складиштето, за бројот на фактурата — ако е во прашање продажба за предопределеноста за која шпиритот е издаден, за даночната норма и за износот на данокот. Евиденцијата мора да се води одделно за секој вид шпирит (суров, рафиниран, преден и заден тек, данатуриран).

Ако суровиот шпирит се испраќа до друга фабрика заради рафинирање, мора да се испрати со спроводница, која со потврдата за приемот во местото на определувањето треба да и' се врати на фабриката што го испратила шпиритот. Ако шпиритот се испраќа непосредно за извоз без плаќање данок, како документ за правдање ќе служи извозната пријава заверена од надлежната царинарница.

За шпиритот што е издаден по намалените даночни норми како документ мора да се има копијата од одобрието врз основа на кое шпиритот е издаден и записник за извршеното денатурирање на шпиритот. Ако шпиритот претходно не е денатуриран, како документ ќе служи вратената спроводница со потврдата на приемот и на извршеното денатурирање.

Корисникот на шпиритот издаден врз основа на одобрието должен е при набавката на шпиритот да поднесе оригинално одобрение и една копија од истото. На оригиналното одобрение фабриката за шпирит со печат и потпис од одговорниот службеник ќе ги потврди количините шпирит што се земени, додека корисникот приемот на одобриената количина шпирит ќе го потврди на копијата од одобрието.

18) Суровиот шпирит што се рафинира во исто претпријатие или се испраќа до други фабрики на рафинирање, не е подложен на плаќање данок.

Исто така, не се плаќа данок на промет ако шпиритот се испраќа од фабриката непосредно за извоз.

19) За секое издавање шпирит без плаќање данок на промет или по намалени даночни норми, за кои нема документ за правдање, данокот на промет ќе се пресмета и наплати по највисоката даночна норма.

20) Надлежните финансиски органи должни се повремено да ја контролираат правилноста на пресметувањето и наплатата на данокот на промет на издадените количини шпирит.

21) При годишното инвентурирање и пресметувањето на данокот согласно чл. 22 од Уредбата за данокот на промет, надлежниот финансиски орган е должен да го утврди вкупното производство на шпирит во текот на годината и да го спореди со состојбата на запасите на шпиритот на крај на годината и со вкупните количини пуштени во промет.

22) Производство на шпирит со обични апарати за дестилација (казани за ракија) не е позволено. По исклучок, производство на дестилат од овошни суровини и вино може да се врши и на посложени направи за печење по одобрение од републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството (точ. 1 одделот V од ова упатство).

II. Вештачки вина и шампањ (тар. бр. 79)

1) Како вештачки вина се сметаат сите вина (специјални, дезертни, аперитивни, ароматизирани), на кои им е придаден алкохол, шеќер или други материји што им го определуваат видот.

Како вештачки вина се сметаат и вината од типот „бисер“ на кои им е придаден јаглен-диоксид или варена шира, доколку натисокот во шишињата не преминува $1\frac{1}{2}$ атмосфера. Во спротивно, се сметаат како шампањ.

Вештачко вино не може да има повеќе од 20% шеќер нити повеќе од 20% алкохол.

2) Како медицинско вино се смета виното чие приготвување и продажба се регулирани со прописите за аптеките и надзорот над прометот на лековите, без обзир на јачината, содржината на екстрактите и другите состојки.

3) При производството на вештачки вина мора да се постапува по точ. 12 на одделот I (Шпирит) од ова упатство.

4) Како шампањ се сметаат сите природни и вештачки пенливи вина во кои дошло до повторно вриење во шишињата или им е придаден јаглен-диоксид. Прописаниот износ на данокот се уплатува при пуштањето во промет, без да се одбие уплатениот данок на обичното вино употребено за изработка на шампањот.

III. Вештачки јаки алкохолни пијачки (тар. бр. 80)

1) Како вештачки јаки алкохолни пијачки се сметаат ликерите и другите пијачки наведени во точ. 1 тар. бр. 80 од Тарифата за данокот на промет, што се направени од мешавина на шпирит, вински дестилат, ракија, шеќер, вода и разни ароматични и други материји што им го определуваат видот.

2) Како други вештачки ракии се сметаат алкохолните пијачки направени од мешавина на шпирит, вински дестилат, ракија, вода и разни ароматични и други материји што им го определуваат видот. На овие пијачки може да им се придаде најмногу 1% пржен шеќер (карамела) заради боја и вкус. Алкохолните пијачки со поголема содржина шеќер се сметаат како ликери.

Освен тоа, овде спаѓаат разблажениот шпирит или винскиот дестилат над 55% јачина кога ќе се разблажат и пуштат во промет како алкохолни пијачки со помала јачина.

3) При производството на овие пијачки мора да се постапува по точ. 12 одделот I (Шпирит) од ова упатство.

IV. Природно вино (тар. бр. 81)

1) Како природно вино од грозје се смета пијачката што е производ од алкохолно вриење на шира од свежо или свенато грозје.

Винската шира не се смета за вино и не е подложна на данок додека трае вриењето. Но, по извршениот попис на произведените количини вино, а најдоцна од 20 ноември, винската шира ќе се смета за вино, без обзир дали процесот на вриењето е завршен до тоа време или не. Ако се пресече процесот на вриењето вештачки за да се пушти производот во промет како безалкохолна пијачка, на таков производ нема да се наплати данок по нормата што важи за вино и по извршениот попис, ако не содржи повеќе од 1% алкохол.

Како вино што е подложно на данокот по овој тар. број, се смета и процесот и другите филни природни вина, без обзир на јачината, под услов при преработката и одгледувањето на вината да се употребуваат само оние материји што се позволени со односните прописи и алкохолната содржина на виното потекнува само од алкохол добивен со природен тек на вриењето, без додавање шпирит, шеќер или други материји споменати во точ. 1 под II од ова упатство. Исто така се подложни на данок хибридниите вина и вината предопределени за индустријската преработка (вина со недостаточна јачина и болни вина).

2) Пријавите за произведените количини вино производителите мораат да ги поднесат до народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа лозјето, веднаш по завршеното вриење а најдоцна до 20 ноември, писмено или усно. Писмените и усните пријави се внесуваат во регистарот на пријавите за производителите на вино со следни податоци: а) реден број; б) презиме, име и број на куќата на производителот; в) број на членовите на домаќинството постари од 15 години; г) место и површина на лозјето и вид на лозата (питома или хибридна); д) преостанатите количини на старо

вино; ф) количина на новопроизведеното вино и е) потпис на производителот.

3) Народниот одбор на општината е должен навремено да го изработи планот на пописот на вината за своето подрачје. По можноста и обемот на работата треба да се формираат повеќе екипи за вршење попис. Секоја екипа мора да има потребни направи и материјал за мерење и еден стручен службеник што е способен да ја измери содржината во бурињата. Мерењето на произведените количини вино треба да се изврши, по правило, штом на подрачјето на општината ќе се заврши вршењето на виното. Надлежниот финансиски орган ќе им укаже помош на народните одбори на општините во организацијата и извршувањето на пописот.

4) При пописот на произведените количини мора да присуствува производителот или еден член од неговото домаќинство постар од 18 години, односно лицето што е овластено да го застапува.

Мерењето се врши со бочвомер или со сметање земајќи ги во обзир обемот и волуменот на садот, како и висината на течноста во него. Во записникот за пописот мора да се назначи на кој начин е вршено мерењето.

5) Во краткиот записник за прегледот треба да се внесат следните податоци:

- а) презиме и име на производителот;
- б) број на членовите на домаќинството постари од 15 години;
- в) преостанатите количини вино од поранешните борења, на кои е платен данок;
- г) количини на новопроизведеното вино.

Количините на хибридно и индустриското вино треба одделно да се евидентираат. Исто така треба да се настојува овие вина да се држат во одделни садови со ознаки.

6) Записникот мораат да го потпишат производителот, односно неговият застапник и службениците што го извршиле мерењето. Записникот се составува во два примерка, од кои еден му се остава на производителот а вториот му се предава на народниот одбор на општината. Ако производителот е неписмен, записникот ќе му се предаде на производителот во присуство на двајца сведоци што го потпишуваат записникот.

7) Производителот може да подаде преговор на записникот во рок од три дена до народниот одбор на општината. Преговорот може да се подаде писмено или усно. Решението по преговорот го донесува народниот одбор на општината.

8) Пријавата за количините на вино произведени од земјоделските стопански организации (државните земјоделски стопанства и установите на производителните лозарски задруги и селанските работни задруги) ја поднесува до народниот одбор на општината одговорниот претставник на задругата (на стопанството или установата) со истите податоци како и под точ. 2). Членовите на селанска работна задруга должни се да поднесат одделна пријава до народниот одбор на општината за произведените количини вино од сурвини од скуќината.

9) По завршеното мерење на произведените количини вино народниот одбор на општината ќе ги пополнува книгите на производителите на вино по образецот бр. 1 врз основа на податоците од записникот. Во книгата на производителите можат да се внесат само оние количини вино што се утврдени со записникот за пописот, или со дополнителното премежување, за кое, исто така, мора да се состави записник. Во книгата на производителите мора да се води одделна евиденција за виното од поранешните борења на кое е платен данок, а одделна за новопроизведеното вино.

Преостанатите количини вино од поранешните борења не можат да бидат приклучени во количини поголеми од оние што се утврдени по заклучокот на книгите на производителите за минатата година.

Виното од поранешните борења мора да се држи во одделни садови.

10) Ако производителот нема поголеми количини вино од оние на кои има право да ги троши во домаќинството без да плаќа данок, нема да се воведува во книгата на производителите, туку записникот за извршениот преглед ќе се приложи кон регистарот на пријавите на производителите.

11) Кога се пополнува книгата на производителите количините вино за домашно трошење без плаќање данок треба да се внесат во одделна колона.

На производителите на природен просек ќе им се одобри за трошење во домаќинството без плаќање данок 1/5 од проценетата количина обично вино што се одобрува по еден член на домаќинството без плаќање на данок. Ако производителот има и обично вино и просек, може за домашно трошење без да плаќа данок да ги задржи двете видови вино, со тоа што секој литар просек да се пресмета како 5 литра обично вино.

Како член на домаќинството на производителот во смисла на ова упатство се смета секое лице што постојано живее во домаќинството, без обзир на степенот на роднинството. Војниците на ЈНА додека го служат воениот рок, учениците и лицата што се нгоаат на времена работа, се сметаат како да живеат постојано во домаќинството.

12) Собствениците и сопствениците на лозја и членовите на нивното домаќинство што вршат и друго занимање а не само земјоделство, имаат право да трошат соодветни количини на вино во домаќинството без плаќање данок, ако го обработуваат лозјето сами или со членовите на нивното домаќинство. Ова право го имаат и оние сопственици и сопственици на лозја што обработуваат лозје со туѓа работна сила, ако немаат членови способни за работа поради инвалидност, болест, старост, малолетство, отслужување на воен рок или поради губиток на членовите во Народноослободителната војна. Овие факти мораат да се наведат во пријавата за произведените количини вино.

13) Исполжителите и закупувачите што обработуваат лозје сами или со членовите на своето домаќинство, се сметаат како производители и имаат право да трошат соодветни количини вино во домаќинството без плаќање данок, додека сопствениците на лозјето во овој случај го немаат тоа право.

14) Лозарските производителни задруги и селанските работни задруги се должни кога го мерат задружното вино да поднесат во два примерка список на домаќинствата на нивните задругари постари од 15 години. За оние членови на селанските работни задруги што имаат и вино од окуќината, задругата е должна да ги провери произведените количини и да ги внесе во списокот, а исто така и евентуалната разлика што треба да ја добијат од задружното вино без плаќање данок ако произведените количини од окуќината се помали од оние на кои имаат право без плаќање данок според бројот на членовите на домаќинството. По извршената проверка еден заверен примерок од списокот и еден примерок од задругата и по него ќе им се издава листото на членовите без плаќање данок, а вториот примерок се приложува кон книгата на производителите. За евентуалната неточност на поднесените податоци одговара задругата.

15) Забрането е да се пушта виното во промет пред да се измерат произведените количини.

16) Откога ќе се измерат произведените количини вино, производителите можат да го предаваат, со тоа што да мораат секоја продажба да му ја пријават на надлежниот народен одбор на општината. Ако виното им се продава на трговски претпријатија, на задруги што се занимаваат со промет на алкохолни пијалочки, како и на угостителски претпријатија (државни, задружни и на општествените организации), данокот на промет на откупените количини ќе го уплатат овие претпријатија. Продажбата мора да се внесе во соодветната колона во

книгата на производителите. Начинот за испраќање на виното во овие случаи е пропишан во точ. 25 од ова упатство.

Ако продажбата им се врши на припадни угостителски дуќани, на други стопански организации и установи (што не се напред споменати), како и на сите потрошувачи, производителот е должен продажбата да му ја пријави на надлежниот народен одбор на општината и веднаш да го уплати данокот на промет на продадените количини. И овие количини мораат да се внесат во соодветната колона на книгата на производителите.

17) Пресметувањето на произведените количини вино и задолжувањето со данокот на промет се врши веднаш по завршениот попис на произведените количини, а најдоцна до 25 декември, откога ќе се внесат сите потребни податоци во книгата на производителите.

18) Како кало и растур од денот на производството па до пресметувањето се признаваат при пресметувањето следните количини:

а) како кало (талог) при првото преточување	5%
б) како растур до крајот на производната година	1%
Вкупно	6%

19) Пресметувањето и задолжувањето со данокот на промет се врши на тој начин што од вкупната произведена количина вино утврдена со мерење се одбиваат:

- а) кало и растур од 6%,
- б) одобрените количини за трошење во домаќинството на производителот,
- в) количините вино што им се продадени на претпријатијата од ст. 1 точ. 16 на ова упатство пред да се изврши пресметувањето,
- г) количините вино што им се продадени на други купувачи и на кои производителот го уплатил данокот при продажбата.

(На пр.: кај производителот е утврдено производството од 10.000 л вино. Од тоа се одбиваат:

а) 6% кало и растур	600 л
б) одобрените количини за трошење без плаќање данок за 4 члена на домаќинството по 120 л	480 л
в) продадено на претпријатијата без наплата на данок по ст. 1 точ. 16 од ова упатство	1.500 л
г) продадено на други купувачи со наплата на данокот	600 л
Вкупно:	3.180 л

Кога ќе се одбие оваа количина од вкупното производство од 10.000 л, останува 6.820 л, на кои се задолжува производителот со данокот по определената даночна норма).

Како продадени количини споменати под в) и г) од оваа точка можат да се одбијат само оние што до денот на пресметувањето се пријавени и внесени во книгата на производителите.

20) Податоците за извршеното пресметување се внесуваат во определени колони во книгата на производителите и производителот се известува за тоа.

Приговор на извршеното пресметување и задолжување со данокот може да се подаде до надлежниот народен одбор на општината во рок од 15 дена по соопштувањето.

21) По завршеното пресметување и задолжување со данокот на пресмет производителот, по правило, е должен данокот на промет да го уплатува на продадените количини вино при секоја продажба, доколку продажбата не им е извршена на претпријатијата од ст. 1 точ. 16 од ова упатство. Постапката за пријавувањето и продажбата е пропишана во точ. 25 од ова упатство.

По исклучок од горниот став, надлежниот финансиски орган може да нареди и наплата на аконтирањето на задолжениот данок на промет ако виното не се продава рамномерно или ако се констатира воздржување од продажбата. Уплатата на

аконтирањата може да се определи на крај на поодделните квартали, а во сразмер со вкупното задолжување на данокот.

22) По исклучок од горните одредби, државните земјоделски стопанства и производителните лозарски задруги, како и селанските работни задруги што го преработуваат виното во задружна визба, плаќаат данок на промет на природно вино од сопственото производство во моментот на реализацијата (продажбата), односно во моментот на трошењето при преработката на виното во други производи, а тоа во сето на начинот и по прописите што важат за плаќање данок на промет. За произведените и отуѓените количини вино мора да се води точна евиденција во материјалното книговодство, која мора да се сложува со состојбата во визбата. Во поглед на пресметувањето и уплатата на данокот во овие случаи се признава фактичното кало и растур на виното, но најмногу до пропишаните количини во точ. 18 и 34 од ова упатство, со тоа што стопанствата и задругите се должни најмалку еднаш годишно (при секое инвентарирање) да го пресметаат и уплатат данокот на евентуалниот вишок на кало и растур над пропишаните количини.

23) Производителите на вино од купени или од по кој и да е основ набавени суровини должни се да поднесат пријава до надлежниот народен одбор на општината веднаш по завршеното производство на виното, а најдоцна до 20 ноември. Народниот одбор на општината ќе ги измери произведените количини вино и од нив ќе одбие 5% како талог при првото преточување и 1% како растур, а за остатокот ќе издаде налог да се уплати данок на промет во рок од 10 дена. Овие производители нема да се воведуваат во книгата на производителите, туку во одделен список со определени податоци: а) презиме и име односно назив на претпријатието и седиште; б) пријавени количини вино; в) количини утврдени со мерење; г) кало и растур од 6%; д) количини на кои е платен данок на промет и сума на платениот данок, со назначување бројот на издадената потврда. На овие производители не може да им се одобри вино без плаќање данок за трошење во домаќинството.

24) Секоја продажба и отуѓување на вино по која и да е основа производителот е должен да му ја пријави на надлежниот народен одбор на општината.

Ако продажбата им се врши на трговските претпријатија за промет со алкохолни пијачки, кај задругите што се занимаваат со промет на алкохолни пијачки и на угостителските претпријатија (државни, задружни и на општествените организации), обврската за пријавување паѓа и на купувачот. Претставникот на ова претпријатие односно на задругата е должен да му го покаже на надлежниот народен одбор на општината овластението од дотичното претпријатие да набавува вино, завереко со потпис од раководителот и со печат од претпријатието.

25) По примената пријава од претходната точка народниот одбор на општината ќе ја пополни спроводницата по образецот бр. 4 во три примерци. Во спроводницата ќе се назначи: називот и седиштето на претпријатието што го врши откупот, името и местото на производителот што го продал виното, количините на продаденото вино и бројот на сметката на која треба да се уплати данокот, со назначување филијалата на Народната банка надлежна за местото (околијата) во кое се врши откупот. Освен тоа, во спроводницата треба да се назначи и видот на превозното средство, како и рокот до кога важи спроводницата за превоз на виното во местото на определувањето.

26) По приемот на виното претпријатието што го врши откупот е должно да го уплати данокот на промет во определени срокови со вирмански налог на сметка на онаа филијала на Народната банка што е надлежна за околијата во која е извршен откупот, и тоа за секоја спроводница одделно. На

делот од бирманскиот налог што е предопределен за финансискиот орган мора да се назначи името и местото на производителот што го продал виното и количината на виното на која се плаќа данок. Признааницата за уплата на данокот мора да се приложи кон спроводницата и да се чува како документ за платениот данок на набавената количина вино. Данокот мора да се уплатува во сроковите што се пропишани за уплатување на данокот на промет.

27) Дупликатот од спроводницата народниот одбор на општината е должен да го упати до надлежниот финансиски орган заради контрола за уплатата на данокот. Надлежниот финансиски орган ќе ги држи во евиденција овие спроводници и по приемот на извештајот за уплатата од филијалата на Народната банка ќе му ја врати спроводницата на народниот одбор на општината со потврда за извршената уплата. Народниот одбор на општината е должен да ги внесе податоците за уплатата на данокот во книгата на производителите, а спроводницата да ја приложи кон третиот примерок што останал во блокот заради контрола.

28) Ако за поодделни спроводници не стаса извештајот за извршената уплата ни во срок од 30 дена, ќе се рекламира наплатата преку финансискиот орган надлежен за местото на купувачот.

29) За сите продажби вино на приватните угостителски луѓани, на потрошувачи или на други претпријатија, освен споменатите во точ. 24 од ова упатство, производителот е должен да му ја пријави продажбата на надлежниот народен одбор на општината и веднаш да го уплати данокот на промет. На производителот му се издава потврда по уплатата по образецот бр. 3 и податоците се внесуваат во соодветните колони во книгата на производителите.

Наплатените суми како данок на промет народниот одбор на општината ќе ги уплатува при надлежната филијала на Народната банка најмалку еднаш неделно. На уплатницата и признаницата мораат да се внесат броевите од потврдите до кои се однесува уплатата. Ако производителот го носи виното заради продажба на пазар, мора со себе да носи било потврда за платениот данок за вино, било потврда дека односната количина вино не е подложна на данок, бидејќи произлегува од оние количини вино што се одобрени за трошење во домаќинството без плаќање данок. На потврдата мора да се стави рокот до кога важи.

30) Количините вино што им се одобрени на производителите за трошење во домаќинството производителот може да ги пушти и во промет без плаќање данок. Но, производителот е должен да му го пријави на надлежниот народен одбор на општината сèкое отуѓување и на оние количини вино.

Ако е во прашање продажба на вино на претпријатијата од ст. 1 точ. 16 од ова упатство, народниот одбор на општината по примената пријава ќе му издаде на производителот потврда дека се продаваат количини вино што се ослободени од плаќање данок и купувачот не е должен на уплатување данок. Производителот ќе му ја предаде оваа потврда на купувачот кој ќе ја чува како документ за набавените количини вино на кои не е платен данок.

Народниот одбор на општината ќе ги одбие продажните количини вино од вкупната количина што му била одобрена на дотичниот производител за трошење во домаќинството, и тоа ќе го забележи во книгата на производителите.

Народниот одбор на општината е должен да води сметка вкупно продадените количини вино без плаќање данок да не можат да бидат исполени од оние што му се одобрени на дотичниот производител за трошење во домаќинството без плаќање данок.

31) Претпријатијата што набавуваат хибридно или индустриско вино од производителот заради преработка во дестилат, мораат производството на дестилатот да му го пријават на надлежниот финансиски орган. Во пријавата мораат точно да ги на-

значат количините вино предопределени за преработка и да приложат признаница за платениот данок на тие количини вино. Надлежниот финансиски орган ќе го одобри производството откако ќе ги провери пријавените количини и доказите за платениот данок. Службеникот на финансискиот орган ќе присуствува (кој можност) при производството и по завршетокот ќе ги утврди точно произведените количини дестилат и ќе го пресмета данокот на промет по нормата што важи за дестилатот (т.е. ако е под 55% јачина за природна ракија, а ако е над 55% по нормата за шпирит). Службеникот што го врши пресметувањето мора да се увери дали употребената количина вино и' одговара на количината на добивениот дестилат (количина во малтигани—количина во хл^о намалена за губиток од 1,2%, во алкохолната содржина при производството). При пресметувањето данокот на добивениот дестилат, ќе се признае уплатениот данок на употребените количини вино, со тоа што позитивната разлика мора претпријатието веднаш да ја уплати а на негативната разлика да има право на враќање.

За пресметувањето се составува записник во два примерка во кој мораат да се внесат сите податоци потребни за пресметување и уплата на данокот.

Вака ќе се постапи и во случај кога дестилатот се произведува од вино кое ќе се расипе во прометот и ќе се употреби за дестилат.

Ако хибридно вино не се набавува непосредно од производителот, туку од друго претпријатие, платениот данок на промет на вино ќе се признае само во случај ако финансискиот орган надлежен за местото на продавачот ќе издаде по извршената проверка уверение за платениот данок на купените количини вино.

32) Доколку виното со кое е задолжен производителот со данок во текот на годината ќе се расипе тако што да стане неупотребливо за пијачка и за производство на дестилат, може да се оплише задолжениот данок на промет ако станицата за испитување вино утврди со анализа дека е неупотребливо за употреба и за преработка. Производителот е должен да му ги пријави таквите количини на народниот одбор на општината. Службеникот од народниот одбор на општината ќе ги утврди точно количините на расипаното вино и ќе земе од него мостри за анализа кои ќе ги запечати и завери со својот потпис. За мерењето на виното и земањето мостри ќе се состави краток записник и ќе се приложи кон книгата на производителите. Ако се утврди со анализа дека виното навистина е неспособно за употреба, одлуката за отпис ќе ја донесе народниот одбор на општината и ќе изврши соодветно раздолжување со данокот по книгата на производителите.

33) Производителот што има визба во местото на живеењето, а лојзе на подрачје на друга општина, виното од лојзето може да го пренесува во визбата со потврда од народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа лојзето за тоа дека произведените количини вино не се внесени во книгата на производителите на таа општина. Во тој случај производителот ќе биде вклучен во книгата на производителите на народниот одбор на општината во која живее. Но, ако визбата се наоѓа во лојзето вон сферата на живеењето, производителот ќе биде вклучен во книгата на производителите на народниот одбор на општината во која се наоѓа лојзето и визбата.

34) Ако производителот врши второ преточување на виното, должен е да му потнесе пријава на народниот одбор на општината пред да почне преточувањето. Пријавата ќе се внесе во книгата на производителите и наедно ќе се забележи и количината вино што ја има производителот кај него во тоа време. Во тој случај при конечното пресметување на данокот ќе се признаат 2% кало на оние количини вино што се преточувани.

35) Производителот има право да го прегледа кај надлежната општина својот лист на книгата на производителот и да бара да се извршат евенту-

ални исправки (во задолжувањето или раздолжувањето) врз основа на документите што ги има кај него или што се приложени кон книгата.

36) Како производна година се смета времето од пописот на виното во една година до новото берење, односно до пописот на произведените количини вино во идната година.

37) Во почетокот на октомври секоја година народниот одбор на општината ќе изврши конечна пресметување и наплата на данокот на промет на произведеното вино во текушната производна година кај сите приватни производители (земјоделци) и селанските работни задруги.

Пресметувањето ќе се изврши на тој начин што ќе се заклучат книгите на производителите и утврдат преостанатите количини вино што не се продадени и на кои не е уплатен данок.

Од количините вино за кои производителот е задолжен со данок на промет претходно треба да се одбијат сите продадени количини во текот на производната година, на кои е данокот пресметан и уплатен. При ова ќе се земаат во обзир и оние количини за кои е издадена спроводница но уште не стасал извештајот за уплатата.

По одбивање продадените количини и количините како растур при второто преточување на производителот, ќе му се издаде налог за уплата на данокот на преостанатите количини вино.

Данокот на промет на оние количини треба да се уплати во рок од 15 дена по приемот на налогот.

38) Книгата на производителите треба и нагму да се држи во евиденција за да се внесат станатите измени до денот на пописот на новопроизведените количини. Кога се осмива нова книга на производителите, податоците од старата книга ќе се пренесат во новата.

При пописот на произведените количини од новото берење, ќе се провери кај секој производител дали количините старо вино, за кои е утврдено според книгата на производителот дека се наоѓаат уште кај него, и' одговараат на фактичната состојба и на пријавата што ја поднел производителот пред пописот.

Ако при пописот се најдат кај производителот поголеми количини старо вино од оние за кои производителот уплатил данок по пресметката (земајќи ги во обзир и пријавените количини по пресметувањето до денот на пописот), тој вишок ќе се попише при пописот на виното од ново берење. Освен тоа, против таков производител ќе се воведат постапка за делото даночен прекршок.

39) Ако производителот при кој по дефинитивната пресметка ќе се најдат поголеми количини вино одошто би требало да ги има врз основа на пресметката, ги пријави тие количини сам заради дополнителна пресметка и уплата на данокот, нема да се води никаква постапка.

40) Ако производителот не го плати данокот или определената аконтација во пропишаниот рок, народниот одбор на општината ќе пристапи кон наплатата на данокот на промет односно на аконтацијата по прописите што важат за присилна наплата на данокот, земајќи ги во пописот во прв ред соодветните количини вино.

41) При продажбата на старо вино (од поранешните берења) на кое е уплатен данок на промет, народниот одбор на општината откога ќе провери ќе му издаде на купувачот место спроводница (ако е збор за купувачите од ст. 1 точ. 16 од ова уплатство) потврда за платениот данок. И за предавањето на старо вино мора да се води точна евиденција во книгата на производителите. На потврдата што му се издава на купувачот и на дупликатот што останува во блокот мора да се назначи бројот на оригиналната потврда што ја добил производителот откога го уплатил данокот. На потврдата мора да се стави ознаката „дупликат од потврдата за купувачот“.

42) Трговските претпријатија и дуќани, задругите, продавниците и угостителските дуќани, како и сите лица, установи и организации што се занима-

ваат со трговија и со точење вино, мораат во своето редовно книговодство или во одделна книга да водат точни податоци за дневниот промет на вино, т.е. секидневно мора да се забележува набавката и отуѓувањето на виното. Состојбата во магацинот мора да се сложува со состојбата по книгите.

За секоја набавка вино мора да се има како документ или фактура од претпријатието, државното стопанство или од задругата од која е виното набавено, или спроводница со признаница за платениот данок ако виното е набавено непосредно од производителот.

Надлежниот финансиски орган е должен најмалку двапати годишно да го контролира пословањето со вино кај сите производителни, трговски и угостителски претпријатија, односно кај сите оние што точат пијачки.

43) Финансиската инспекција на надлежниот народен одбор е должен да води сметка општините да го пресметуваат и наплатуваат данокот на промет на вино правилно и во сето да се држат кон одредбите од ова уплатство.

V. Природна ракија (тар. бр. 82)

1) Како природна ракија се смета пијачка добивена со дестилација на превриени комини од свежо овошје, грозје, вино, винска шира и вински талог, која покрај содржината на етил алкохол има карактеристични особини на суровините од кои е произведена а не преминува јачина од 55% алкохол на +15°C, и чија дестилација е извршена на казани за ракија. Производство на дестилат во посложени направи за печење ракија може да се врши по одобрение од републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството, кој ќе испита дали ракијата произведена со такви направи ги исполнува горе споменатите услови.

2) Дестилатите од плодови што содржат скробни материји (пченка, компир, жито и сл.), пстса дестилатите од дини, лубеници, тикви, шеќерна рена и шеќерен сирак, како и дестилатите од мешавини на овие плодови со овошје, се сметаат, исто така, за ракија и се подложни на данокот по овој тар. бр. ако немаат поголема јачина од 55% алкохол и ако не се произведуваат во фабриките за шпирит.

Бидејќи сите дестилати што се добиваат со технички инсталации обичаени во фабриките за шпирит ги имаат сите особини на шпирит (алкохол), без обзир на видот на суровината од која се произведуваат, овие дестилати не можат да се сметаат за ракија, чија основна карактеристика е вкусот и мирисот на суровината и особина во непроменета состојба да може да се употреби за пијачка. Покрај оваа разлика во квалитетот на производите меѓу шпиритот и ракијата има разлика во даночната норма, што бара да се разграничат точно овие два производи.

3) Не се смета дека ракијата ги загубила карактеристичните особини ако и' се придава разнo домашно растение или плодови, под услов да не се придаваат никакви други зачини (есенции, етерски масла, екстракт) ниту шеќер (пановача, клековача, треварица, ореовача и сл.).

Нема да се смета за засладување, ако на ракијата и' се придаде најмногу 1% пржен шеќер (карамела) заради боја.

4) Дестилатот на вино — вишак што се произведува на начинот пропишан во точ. 1) и по производството се држи во дабови буриња за да добие боја и вкус (на типот коњак) е подложен на данокот по свој тар. број.

5) Ако јачината на ракијата не може да се утврди со алкохолотетар, ќе се смета дека мека ракија содржи 25% алкохол, а лута 40%. Овој начин за пресметување јачината на ракијата може да се примени само во исклучителни случаи, зашто може да дојде до големи несложувања при пресметувањето на произведените и отуѓените количини ракија и при пресметувањето на данокот.

6) Сите производители на ракија и на какoв и да е друг дестилат што е подложен на данокот

по овој тар. број, без обзир на суровините од кои се произведува, должник се пред да почне производството да поднесе до народниот одбор на општината пријава за производството. Пријавата може да се поднесе писмено или усно. Писмените и усните пријави се внесуваат во регистарот на пријавите на производителите на ракија, со следни податоци: а) реден број; б) презиме, име и број на куќата на производителот; в) број на членовите на фамилијата постари од 13 години; г) место и ден на производството; д) вид и количина на суровините (комина); е) презиме, име и место на сопственикот на казанот; и е) потпис на производителот. Народниот одбор на општината по можност ќе го провери видот и количината на суровините и ќе го контролира самото производство.

7) По завршетокот на производството општината ќе испрати службеник кој треба да ја утврди точно количината и јачината на произведената ракија.

При мерењето мора да присуствува производителот или еден член од домаќинството постар од 18 години, односно друго областено лице. Ако производителот и членовите на домаќинството не се писмени, мерењето ќе се изврши во присуство на двајца сведоци што го потпишуваат записникот.

8) Сопствениците на поголеми казани за производство ракија што им ги најмуваат на други лица, треба по можност да се снабдат со баждарени собирни садови во кои тече ракијата од ладилницата. Цевката помеѓу ладилницата и собирниот сад треба да биде направена за пломбирање или печатење, а исто така и отворот на собирниот сад, за да се оневозможи одведување на ракијата вон собирниот сад и отворање на самиот собирен сад. На тој начин ќе биде обезбедена правилната наплата на данокот на сите произведени количини, а пресметувањето на данокот ќе се врши кога ќе се наполни собирниот сад или кога ќе се заврши производството. За производство на вински дестилат мора да се употреби собирен сад.

9) Ако температурата во моментот на мерењето на произведената количина ракија е значително повисока или пониска од нормалната (+12° Реомирови или +15° Целзиусови), потребно е измерената привидна запремина (волумен) да се поправи со редуциони таблици и да се изнајде вистинската запремина.

Јачината на ракијата односно даночната основа (хектолитарски степен) може да се утврди само со мерење со алкохолметар со тоа што привидната јачина утврдена на алкохолметарот, со редуциони таблици, да се доведе на вистинска јачина при нормална температура од +12° Реомирови или +15° Целзиусови. Само на овој начин утврдената вистинска јачина и количина на хектолитарските степени може да служи за даночна основа. Ако алкохолметарот има поделба според Целзиусовата скала, а редуционите таблици се изработени за температура по Реомировата скала, прво треба да се претворат Целзиусовите степени во Реомирови множејќи ги со $\frac{4}{5}$ (100° Целзиусови = 80° Реомирови). На пример:

$$+25^\circ\text{Ц} \times \frac{4}{5} \times \frac{100}{5} = 20^\circ\text{Р.}$$

Обратно, ако треба Реомировите степени да се претворат во Целзиусови треба да се множат со $\frac{5}{4}$. На пример:

$$+15^\circ\text{Р} \times \frac{5}{4} = \frac{75}{4} = 18,75^\circ = 19^\circ\text{Ц.}$$

Еден степен јачина претставува 10 см³ (стот дел од литар) чист алкохол, а еден хектолитарски степен (хл³) се состои од 1000 кубни сантиметри (1 кубен дециметар) односно 1 литар чист алкохол. На пример: 1 литар ракија 25% јачина содржи 250 см³ чист алкохол односно 0,25 хл³. Според тоа, 100 литра ракија 25% јачина содржи 25 хл³ (25 литра) алкохол и 75 литра вода.

Само во исклучителни случаи, кога не може да се набави алкохолметар за пресметка на данокот може да се земе како средна јачина на мека ракија 25%, а на лута 40%. Но, и во тие случаи волуменот на ракијата мора да се утврди што поточно. Во записникот за мерењето на ракијата мора да се назначи дали јачината е утврдена со алкохолметар или како основа за пресметувањето е земена средната јачина. Кога мерењето на ракијата се врши во време кога температурата значително отстапува од средната и ако при тоа не се земе во обзир разликата во температурата, тоа може да доведе до многу големи разлики во хл³ особено, ако поради недостаток на алкохолметар се зема како основ средната јачина. На овој начин ќе се појават големи разлики меѓу произведените и отуѓените количини ракија. На пример: ако алкохолметарот покажува 45%, ова наедно претставува вистинска јачина на ракијата само ако температурата во време на мерењето е нормална, т.е. +12° Р или +15° Ц. Но, ако во време на мерењето температурата изнесува +25° Р, прочитаните 45% јачина на алкохолметарот претставуваат вистинска јачина од 38,6% а кога температурата би изнесувала —5° Р тогаш вистинската јачина изнесува 52,9%. Разликата во запремината во однос на нормалната температура изнесува на +25° Р —1,2 л од секои 100 л, а при температурата —5° Р +1,2 л од секои 100 л, што значи ако ракијата со 45% вистинска јачина на нормална температура има запремина од 1.000 л, оваа иста количина ракија од 450 хл³ на температура од +25° Р има запремина од 1012 л, а на температура од —5° Р 985 л (за што алкохолот на топлината се шири, а при студот се собира).

10) Утврдувањето на произведената количина и јачината на ракијата ќе се врши записнички по образецот бр. 6. Записникот се составува во два примерка, од кои еден му се остава на производителот, а вториот му се предава на народниот одбор на општината и се приложува кон книгата на производителите на ракија. Записникот го потпишува производителот, односно неговиот застапник и службениците што го извршиле мерењето. Производителот може да подаде приговор на записник во рок од 10 дена до народниот одбор на општината. Приговорот може да се подаде писмено или усно. Решението по приговорот го донесува народниот одбор на општината.

11) Пријавата за производство на ракија од страна на земјоделските стопански организации (државните земјоделски стопанства и установи, производителите лозарски задруги и селанските работни задруги, ја поднесува до народниот одбор на општината одговорниот претставник од таа организација (од задругата, од државното стопанство односно од установата), со истите податоци како и под точ. 6.

Членовите на селански работни задруги што произведуваат ракија од суровини од окуќината, должни се да поднесат одделна пријава со сите податоци и во истиот рок како под точ. 6.

12) Врз основа на записникот народниот одбор на општината ја пополнува книгата на производителите на ракија, што ја води по образецот 2. Откога ќе се забележат произведените количини ракија во книгата на производителите, во соодветна клетка ќе се внесат количините одобрени за трошење во домаќинството без плаќање данок. Ако производителот нема поголеми количини ракија од оние на кои има право за трошење во домаќинството без плаќање данок, нема да се водедува во книгата на производителите, туку записникот ќе се приложи кон регистарот на пријавите на производителите, со назначување произведените количини ракија во литри и хектолитарски степени.

Бројот на членовите на домаќинството на производителот се утврдува при мерењето на произведените количини и тоа се внесува во записник.

13) Во послед на одобрувањето на количината на ракија за трошење во домаќинството без плаќање данок, важат соодветните одредби од точ. 11 и 12 од одделот IV — Природно вино.

14) Лозарско - производителите задруги и селанските работни задруги должни се при мерењето на задружната ракија да поднесат во два примерка список на домаќинствата на своите задругари со бројот на членовите постари од 18 години. За оние членови на задругата што имаат ракија од суровини од окуќината, во списокот треба да се внесат и количините ракија добивени од суровините од окуќината, како и евентуалната разлика што треба да ја добијат од задружната ракија, ако количините добивени од окуќината се помали од оние на кои имаат право според бројот на членовите на домаќинството. Откога ќе се провери поднесениот список, еден заверен примерок од списокот и' се враќа на задругата и по него ќе им се издава ракија на членовите, а вториот примерок се приложува кон книгата на производителите.

15) Ако еден производител произведува ракија повеќе пати во текот на производната година, ќе му се пресмета количината за трошење во домаќинството при првото производство. При подоцнежните производства ќе му се пресмета само разликата, ако при првото производство немало достаточна произведена ракија да ја покрие домашната потрошувачка.

16) Во рок од 15 дена по завршеното производство на ракија и мерењето на произведените количини надлежниот народен одбор на општината е должен да изврши пресметување на произведените количини ракија и задолжување со данокот на промет.

Пресметувањето ќе се врши на тој начин што од вкупно произведените количини ракија, утврдени со мерење според записникот ќе се одбие:

а) кало и растур од 2%; и

б) одобрените количини за трошење во домаќинството според бројот на членовите на домаќинството постари од 18 години.

17) Со преостанатите количини ракија производителот ќе се задолжи и ќе се пресмета данокот на промет според пропишаната норма.

18) Забрането е да се продава ракија пред да се изврши пресметувањето и задолжувањето со данокот на промет.

19) Видејќи производството на ракија може да се врши неколку пати во текот на една производна година, според времето на зреењето на поодделни суровини, пресметување на произведените количини и задолжувањето со данокот на промет ќе се врши при секое производство.

20) Податоците за пресметувањето на данокот на промет ќе се внесат во книгата на производителите при секое пресметување и наедно ќе се приложи и записникот за утврдување на произведените количини ракија.

21) Собственикот на казан за ракија, што произведува ракија за други лица со надоместување во пари или во натура (уем), е должен на народниот одбор на општината да му ги пријави лицата на кои им производел ракија и количините ракија примени како уем. Ако производството трае подолго време, пријавата мора да се поднесе во рок од пет дена по истекот на секој месец. За сопствениците на овие казани ќе се основа специјална белешка во која ќе се внесуваат примените количини ракија како уем. Точноста на пријавените количини ќе се проверува според пријавите на производителите за чија сметка е вршено производството. Данокот на примените количини ракија како уем ќе се пресметува секој месец. Ако при првото пресметување во годишниот произведен период количините ракија примени како уем не се поголеми од количините што сопственикот на казанот има право да ги потроши во домаќинството без плаќање данок, од уемот ракија ќе се одбие 2% како кало и растур, а остатокот ќе се внесе во белешката како количина за трошењето во домаќинството без плаќање да-

нок. При идните пресметувања, ако количините за трошење во домаќинството без плаќање данок се веќе намирени од уемот ракија ќе се одбие само 2% кало и растур. За остатокот ќе се издаде налог за уплата на данокот кој треба да се уплати во рок од 10 дена од денот на врачувањето на налогот.

22) Производителите на ракија што вршат производство од купени или по кој и да е основ набавени суровини должни се да поднесат пријава по точ. 6 од ова упатство. Нивните апарати за производството ракија мораат да им одговараат на прописите од точ. 8 од овој дел на упатство. Овие производители се должни да уплатат данок на промет на производите на сета произведена количина дестилат без никакви одбитоци, и тоа во рок од 10 дена по завршеното производство.

23) Во поглед на обврските на производителот и купувачот при продажбата и купувањето на ракија, како и должноста на народните одбори на општините и надлежните финансиски органи, важат соодветните одредби од ова упатство за вино (точ. 24—30).

24) Како производна година се смета времето од 1 февруари на една до 31 јануари идната година. Количината ракија одобрена за трошење во домаќинството односно задругата, како и одобрените количини за кало и растур, важат за една производна година. Ако производството на ракија се врши на крај на производната година, одобрените а непотрошените количини ракија добивени без плаќање данок за трошење во домаќинството можат да се пренесат во идната производна година, со тоа што оние количини да се внесат во новата книга на производителите.

Во времето од 15—31 јануари надлежната општина ќе ја заклучи книгата на производителите и ќе издаде налог за уплата на данокот на сите преостанати количини ракија кај производителите.

При конечната годишна пресметка од вкупната количина ракија на која производителот е задолжен со данокот на промет ќе се одбијат сите продажби извршени во текот на производната година што се внесени во книгата на производителите а и оние на кои е платен данокот на промет, сметајќи ги тука и оние количини за кои е издадена пресметка а уште не стасала потврда за платениот данок на промет.

На утврдениот остаток на ракијата на производителот ќе му се издаде налог за уплата на данокот на промет во рок од 15 дена.

25) По завршената дефинитивна пресметка народниот одбор на општината ќе провери кај производителите дали фактичните запаса им одговараат на запасите утврдени по книгата на производителите.

Ако со проверката се најдат поголеми количини ракија ќе се утврди точно вишокот и ќе се издаде налог за уплата на данокот. Освен тоа, против производителот ќе се започне постапка за даночен прекршок. Ако производителот по завршената пресметка сам го пријави вишокот ќе се издаде само налог за уплата на данокот.

26) Старата ракија за која е уплатен данокот на промет, производителот мора да ја држи во одделни садови. Ако ја продаде или отуѓи оваа ракија по кој и да е основ, производителот е должен да поднесе пријава како и за отуѓувањето на ракијата од новото производство. Секоја продажба мора да се внесе во книгата на производителите, а на купувачот да му се издаде потврда дека за купените количини стара ракија е уплатен данокот на промет од производителите (види ја точ. 4 од одделот IV — Природно вино).

27) Ако производителот во пропишаниот рок не го плати данокот или определената амонтација, народниот одбор на општината ќе пристапи кон уплата на данокот на промет односно амонтацијата по прописите што важат за присилната уплата на данокот, земајќи ги во поглед во прв ред соодветните количини ракија.

28) Во поглед на контролата на прометот на ранија важат одредбите од точ. 42 и 43 од одделот IV — Природно вино.

VI. Општи одредби

Обрасците што се споменати во ова упатство ќе ги печатат републичките државни секретаријати за работи на стопанството според досегашните обрасци, со тоа што можат да се вршат потребни измени во врска со изменетите прописи.

Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Напатството за наплатување и контрола на данокот на промет на производи од шпирит и алкохолни пијалоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/50) со сите измени и дополнења.

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 2762

18 март 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

229.

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/54), продолжувам

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ РЕАЛИЗИРАНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЛИЦАТА ШТО НЕ СЕ ВО РАБОТЕН ОДНОС, А ЧИИ НАДОМЕСТУВАЊА ЗА РАБОТА ПАГААТ НА ТОВАР НА ПЛАТНИОТ ФОНД НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

1) Реализираното работно време на лица што не се во работен однос со стопанската организација, а чии хонорари односно надоместувања за извршената работа пагаат на товар на платниот фонд на стопанската организација (на пр. хонорари на проктанти-надворешни соработници, надоместувања за работа на други лица кои работат однос што се исплатуваат по парче изработен производ, надоместувања за работи извршени по акорд, провизии на застапници и аквизитери и други надоместувања за стручни работи) се пресметува врз основа на споредувањето износот на исплатениот хонорар односно надоместувањето за работа со средноста на тарифните ставови предвидени во тарифниот правилник на стопанската организација за работа на лицата на исти или слични работи односно за работа на лицата што имаат соодветна стручна спрема. На пр.: ако хонорарот за една работа изнесува 45.000 динари, а тарифниот став на висококвалифицираните работници односно службеници што во стопанската организација вршат такви работи изнесува 15.000 месечно, тогаш хонорарот од 45.000 динари се однесува до времето на работа од три месеци, и спрема тоа износот на пресметковниот платен фонд изнесува $3 \times 15.000 = 45.000$, ако е во прашање стопанска организација за која важат пресметковните плати пропишани во ст. 1 на денот 1) од главата XX на Сојузниот спштествен план за 1954 година.

2) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Бр. 4763

8 мај 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното
стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

Сојузниот извршен совет, по извршената споредба на текстот од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 19/54, со изворниот текст, утврди дека во објавениот текст се поткрале долу наведените грешки, и дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Од чл. 19 треба да се издвои ставот 2 така што да стане чл. 32, а сегашниот текст на чл. 32 треба да се испушти.

2. Во чл. 26, во третиот ред, треба да се брише зборот „определени“.

3. Во чл. 51 ст. 2, втората реченица, петтиот ред по зборот „другите“ треба да се стави зборот „самостојни“.

4. Во чл. 56, третиот ред, место зборот „уредба“ треба да стои „уредби“.

5. Во чл. 59 вториот ред, по зборот „прописи“ треба да се додадат зборовите: „во областа на просветата и културата“, а на крај место зборовите „во областа на просветата и културата“ треба да стои „во таа област“.

6. Во чл. 65 ст. 3 по зборовите „поделени по“ треба да се стави зборот „сектори и“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 17 мај 1954 година.

По извршената споредба со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/54), се поткрала долу наведената грешка, и се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕЊА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во членот 6, во табелата на процентите во втората колона, во четвртиот ред одозгора, место „25,7%“ треба да стои „26,7%“.

Од Сојузниот извршен совет, 8 мај 1954 година, Белград.

СОДРЖИНА:

	Страна
236. Наредба за поднесување извештај за периодичната пресметка и распределба на вкупниот приход — — — — —	361
237. Упатство за поднесување месечен извештај за пресметковниот платен фонд на стопанските организации — — — — —	366
238. Упатство за наплата и контрола на данокот на промет на шпирит и алкохолни пијалочки — — — — —	367
239. Упатство за начинот за утврдување реализираното работно време на лицата што не се во работен однос, а чии надоместувања за работата пагаат на товар на платниот фонд на стопанската организација — — — — —	376
Исправка на Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет	376
Исправка на Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации — — — — —	376